

"Тие љубеле да се нарекуваат Македонци, што всушност и биле" - Павсаниј, древен грчки писател

Македонија е поделена од страна на соседите пред нецели сто години. И денес кога Европа ги издигнува и ги поттикнува цивилизациските и демократските вредности на живеењето, Балканот сè уште е заложник на мракот од минатото. Голем дел од неговите државни ентитети живеат под страв од македонското постоење и македонското воздигнување. Всушност, така и ги поминаа вековите наназад. Опседнати од македонизмот настојуваа трајно да го збришат македонскиот дух, не само од пишаните хартии, туку и од душата и од умот на секој оној кој се чувствува како Македонец. Дека не успеаја во злобните намери е евидентно, но тоа што и натаму продолжуваат тенденциозно да го градат својот хистеричен и шизофреничен однос кон Македонија и Македонците е предмет на длабока психолошко-трауматолошка анализа. Доказите за постоењето на македонштината во нас и нашите предци растат секој ден. Несоборливи се наодите кои вистинските патриоти му ги презентираат на светот. Паѓа моќта на грчката држава, се кине превезот ставен врз лажното лице на Атина. Се губат и бугарските позиции кои го оспоруваат идентитетот на македонската нација. Европа почнува да им се смее в лице. Ноншалантно Грција ја нарекоа "бившо грчко кралство", како синоним на она што таа сака да ни го наметне нам со кратенката ФИРОМ. Часот ги отчукува најважните секунди за нас. Не смееме да ги прокоцкаме и да им ги препуштиме на непријателите и на нашите негатори. Едноставно, само да ги искористиме, да ги насочиме во вистинска насока, на вистинското место. Потоа сè ќе биде полесно.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ГРЦИТЕ ГИ МРА МАКЕДОНЦИТ ГИ ДОЖИВУВА КАКО ОКУПАТ КОИ ВРШЕЛЕ МАСАКРИ ВРЗ

По поделбата на етничката македонска територија во 1913 година од страна на нејзиното опкружување, реално се постави прашањето каде отидоа Македонците? Кој ги протера, кој ги уништи, кој ги ликвидира? Или тие останаа тука, во своите вековни


огништа, но беа асимилирани, дискриминирани, избришани, преименувани, сатанизирани. Кој беше јунакот од тоа време кој кажа дека исчезнаа Македонците, античките Македонци? Која земја се отвори за да ги проголта, која сабја помина, та до еден ги сотре? Многу гнас-



НЕ БИЛ ОСЛОБОДИТЕЛ НА ГРЦИТЕ


Кога Александар Македонски со својата фаланга навлегувал во Персија, очекувал дека грчкото население кое живеело во повеќето грчки градови окупирани од Персија, ќе го дочека како нивни ослободител. Но, напротив тие него го сметале за нов поробувач и затоа воено му се спротивставиле со своите сили кои ги имале на располагање. Грците воделе жестоки борби против Македонците, но набрзо биле поразени од македонската фаланга. Оттогаш, Александар не сакал повеќе да ги ослободува Грците од персискиот поробувач, па се наметнал како македонски освојувач. Тој изгубил многу војници во битките против Грците, но заради тоа сите заробени Грци биле убивани на монструозен начин. Затоа, Александар и Филип биле "варвари", а Македонците народ кој Грците најмногу го мразеле.

ЗЕЛЕ Е И ЛЕ ОРИ НИВ



ОВАА МАПА Е ЕДНА ОД ЧЕТИРИТЕ МЕРМЕРНИ КАРТИ КОИ СЕ НАОЃААТ ВО РИМ, НА СИДНА ПЛОЧА НА УЛИЦАТА "ВИА ИМПЕРИЈАЛИ", КОЈА ВОДИ ОД КОЛОСЕО РОМАНО ДО РИМСКИТЕ ФОРУМИ. ЧЕТИРИТЕ МАПИ СЕ ОЗНАЧЕНИ СО РАЗЛИЧНИ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ, КОИ ГО ОЗНАЧУВААТ ПОЈАВУВАЊЕТО И ПОДЕМОТ НА ГРАДОТ-ДРЖАВА РИМ ОД ПРИБЛИЖНО 700-800 ГОДИНИ ПРЕД ХРИСТА ПА НАВАМУ. НА ТРИ ОД ОВИЕ ПЛОЧИ ЈАСНО СТОИ ИСПИШАНО ИМЕТО МАКЕДОНИЈА И ТОА ВО ВРЕМЕТО КОГА РИМСКАТА ДРЖАВА СЕ СОСТОЕЛА САМО ОД ГРАДОТ РИМ. НА МАПИТЕ ГРЦИЈА ВООПШТО НЕ Е СПОМНАТА СО ТОА ИМЕ, ТУКУ ЕГЕЈ И ЕПИР

ни работи измислија нашите соседи во изминативе сто години. Време е да се разбијат нивните болни умови. Разни нешта се измислуваа и се пишуваа децении наназад. Античките Македонци изумреа, исчезнаа, се преселија, се поделија. Тезите на грчко-српско-бугарските пропаганди личи на оние од научно-истражувачките тимови за откривање на остатоците од праисториските диносауруси, кои исчезнале за време на ледениот период. Колку смешно, но и трагично истовремено. Сè сторија, сè направија само за да му покажат на светот некакви квазидокази и фалсификувани факти дека на Балканот нема повеќе Македонци. Во ниту еден дел од светската историја досега не постои запис дека цел еден народ изумрел и го снемало од земјените простори. Веројатно, полуостровот не го зафатила апокалипса за да се случи тоа. Наспроти сè ова, се накопале Грците, Србите и Бугарите. Македонците исчезнале. Ниту генетиката, ниту биологијата не познаваат вакви анализи. Тие постојат само во шовинистичките умови на повеќе генерации Татари, Субсахарци и словенски Срби, кои темелите на својата историја ги градат само врз основа на негирањето на македонскиот идентитет. Доколку тој постои, тогаш половина од нивната географија, историја и политичка теорија паѓаат во вода. А, би-



"Хелените се перчат пред Македонците како полубогови среде диви ѕверови" - Плутарх, грчки историчар и филозоф

дејќи постои, време е македонското битие да се врати таму каде што припаѓа. Истовремено, време е и соседните држави да се вратат онаму каде што им

местото. Доаѓа период кога тие ќе мора да се ревидираат во многу општествени сфери.

ЗАРЕМ АЛЕКСАНДАР ШИРЕЛ ПОНИСКА КУЛТУРА ОД СВОЈАТА?

Првите археолошки истражувања во Егејскиот дел од Македонија од страна на Грција беа направени пред триесеттина години. Дотогаш местата само ги евидентираа. Грчките археолози кога го пронајдоа сонцето во Филиповата гробница напишаа дека станува збор за стара и типична македонска култура, високоразвиена и автохтона. Потоа, Грците почнаа да ги извитоперуваат наодите. Александар низ светот ширел хеленистичка култура. Се поставува прашањето, ако Александар и Филип имале толку високоразвиена култура и цивилизација, зарем низ светот ќе ширеле пониска култура од нивната, каква што била хеленистичката? Многу просирно објаснување на грчките интелектуалци. На денешните белосветски дипломати ова треба многу јасно да им се презентира. Дека Грција нема факти во обидот да ја обезличи македонската древност, говорат и стотиците други ар-



**АНТИЧКИОТ
МАКЕДОНСКИ ВОЈНИК
ГРЦИТЕ ГО ДОЖИВУВАЛЕ
КАКО ОКУПАТОР И
ПОРОБУВАЧ**

ANARCHY IN MACEDONIA.

Albanians Ill-Treat the Christians—
Notorious Brigand Beheaded.

LONDON TIMES—NEW YORK TIMES
Special Cablegram.

LONDON, Oct. 18.—The Balkan States
correspondent of The Times reports a
condition of chronic anarchy in Macedo-
nia, owing to the lawlessness of the Al-
banians, whose attitude toward the
Christian population is worse than that
of the Kurds toward the Armenians.

The Macedonian brigand Malis, the
leader of the assassins of Stambuloff,
after some years of prosperity, during
which he has been unmolested and even
regarded as a hero, has been caught com-
manding a murderous band and been be-
headed by the Turks, who have displayed
his head in several Macedonian villages.

The New York Times

Published: October 18, 1901

Copyright © The New York Times

**"Анархија во Македонија" -
текст објавен во престижниот вес-
ник "Њујорк тајмс" на 18.10.1901
година. Уште еден доказ за при-
знавањето на името Македонија
од страна на американската др-
жава пред повеќе од сто години.
Во текстот се известува за тешката
ситуација во која се наоѓа маке-
донското население. Селата се
описани како македонски.**

хеолошки наоѓалишта на целата тери-
торија на етничка Македонија. Во сите
нив има белези и автентични остатоци
од античко време. Тоа се населби и гра-
дови кои ги подигнувале луѓето и вој-
ниците на Александар Македонски. Де-
нешната грчка теза дека ние сме Сло-
вени е еднакво на тоа дека ние не сме
Македонци. Уште полошо е тоа што дел
од македонската интелектуална елита
сè уште ја прифаќа наметнатата идео-
логија дека ние не сме ништо друго ос-
вен Словени, што секако им оди во при-
лог на грчките толкувања. Тоа полека
но сигурно се разбива. Треба само до-
крај да се истрае на основата за целос-
но побивање на искривените историски
тези.

МАКЕДОНИЈА ВО ГРЧКИТЕ АТЛАСИ

Еве уште еден доказ кој на Грците може да им се удри од глава. Про-
блемот со уставното име на нашата земја Грците го експонираа по стек-
нувањето на независноста. Додека Македонија беше составен дел од
југословенската федерација тие ја нарекуваа со полното име Маке-
донија. Сликите се дел од еден географски атлас, кој го користеле уче-
ниците во грчките основни училишта. Зошто до стекнувањето на неза-
висноста на Македонија тоа име не им пречеше на нашите јужни соседи?
Нели ние отсекогаш сме биле "Скопјани" и вештачка творба на Тито и на
Коминтерната? Народната поговорка вели: "Човек сам што може да си
направи, никој не може да му направи". Така и Грците. Сами се дават во
нивните лаги и докази, кои сега сакаат вешто да ги прикријат и уништат,
со цел да се затскријат зад своите дискриминаторски постапки.

ДЕМОСТЕН ЈА УРИВА ЦЕЛАТА ГРЧКА ИСТОРИОГРАФИЈА

Еден од најголемите докази дека Ма-
кедонците немале никакви етнички и
биолошки врски со Грците дава токму
големиот грчки мислител од тоа време
- Демостен. Тој ги нарекува Македонци-
те "варвари", за Филип Втори вели дека
не само што не бил Грк туку и немал

ништо заедничко со Грците. За Демос-
тен Филип бил само "обично шугаво
суштество од Македонија", кој ја опи-
шува како земја од која "не можеш да
доведеш ниту еден роб кој вреди за
нешто". Во чест на Демостен е изграден
споменик во Атина на чија плоча стои
запишано: "Само доколку твојата сила
беше еднаква на твојата мудрост, нико-
гаш Елада не ќе беше управувана од
Македонци". Интересно е и тоа што Ели-
ните ја ставаат Македонија надвор од
нивната Елада. Постојат многу грчки за-
писи дека не само што Елините и Ма-
кедонците биле различни по крв, туку
биле и големи непријатели. Историјата
досега запишала многу нивни меѓусеб-
ни битки. Доколку биле еден народ, ка-
ко што денес кажуваат современите Гр-
ци, зошто тогаш тие меѓусебно војувале,
зошто Елините ги опишувале Македон-
ците како окупатори на нивната Елада?
Античките историчари дури ги набљуду-
ваат како две различни раси. Нешто
подоцна, слично пишуваат и римските
историчари, кои гледаат значајна раз-
лика меѓу двата народа. Повеќе пати е
запишано дека Македонците вршеле
невидени масакри врз Елините. Оттука,
зачудуваат грчките тези дека станува
збор за еден ист народ. Своевремено
Плутарх запишал и дека Елините ги мразеле
Македонците и Александар. Алек-



ТРИЈАЗИЧНИКОТ НА ПУЛЕВСКИ

Ѓорѓи Пулевски во 1875 г. во Белград ја издал својата втора книга "Речник од три јазика", популарно од многумина наречена "Тријазичник". Важноста на ова дело се состои во јасно определена концепција и идеја за Македонија, Македонците и македонскиот јазик. Со тоа се соборува квазидоказот на соседните пропаганди дека Македонците се нација создадена по Втората светска војна. Тоа многу прецизно е напишано во првата колона од извадокот кој го пренесуваме.

сандар бил непожелна личност и заради тоа што настојувал неговите луѓе, телохранителите и војниците да зборуваат на нивниот мајчин македонски јазик. Очигледно е дека денешните Грци се обидуваат да го изградат својот нов етнички идентитет врз коските на македонските кралеви, заборавајќи дека тие се нешто сосема друго, дека доаѓаат од субсахарска Африка, дека нивните предци се племињата од Етиопија и од Буркина Фасо, од кои го наследиле црниот тен на нивната кожа, а не русите коси на Александар.

АЛЕКСАНДАР УБИВА ШЕСТ ИЛЈАДИ ГРЦИ ВО ТЕБА

Дека и самите Грци признавале оти меѓу нив и Македонците постоеле огромни разлики покажуваат бројните

историски сведоштва дека уште пред времето на Филип Елините ги нарекувале Македонците "варвари". Имало и периоди кога двата народа не војувале меѓу себе, но омразата постоела. Зарем еден народ сам себе ќе се мрази? Денешните грчки историчари прават сè само да ги искриват сфаќањата на Демостен и на другите грчки мислители од тоа време. Според нив, Демостен ги одвојувал Елините од Македонците само од културолошка гледна точка. Тоа навистина е смешно. Постојат и многу светски научници кои потврдуваат дека поимот "варварин" Грците го употребувале за луѓе кои зборувале на јазик различен од грчкиот и неразбирлив за Грците. Тоа е уште еден доказ дека Македонците зборувале на македонски, а не на грчки јазик. Но, покрај Демостен постоеле и други Грци кои нашите предци



ЧАША ПРОНАЈДЕНА НА САМУИЛОВАТА ТВРДИНА ВО ОХРИД СО ШЕСНАЕСЕТКРАКОТО СОНЦЕ



оваа територија се обединиле под едно сонце во една нација - македонската. Сонцето има десет сини т.н. солзи, кои ги означуваат десетте езера на територијата на Македонија. Според митологијата, настанале од жал на Европа за принцот Македон, кој морал да ја напушти својата земја. Собранието на Република Македонија го избра шеснаесеткракото сонце за државен симбол. Од откривањето на сонцето во Кутлеш минаа десет години, па Грците почнаа да го користат во 1988 година. Зошто претходно не му придавало толку големо значење? Инаку, најстарото сонце е најдено во кумановскиот регион, во атарот на древната опсерваторија "Кокино".

ги нарекувале со понизни зборови. Такв е, на пример, грчкиот историчар Исковат, потоа мислителот Разимах. Тоа се луѓе кои живееле двесте години пред раѓањето на Александар. Очигледно дека древните Елини имале вродена омраза против античките Македонци. Понатаму, ако Филип Втори бил Грк, зошто Грците во сите нивни градови биле радосни кога разбрале дека македонскиот крал е мртов, па дури и славеле? Напротив, ако тој бил Грк, како што тврдат денешните Грци, тие требало да го оплакуваат, да го жалат. Но, тие мислеле дека конечно со неговата смрт ќе се ослободат од македонското ропство. На сцената доаѓа Александар Македонски, кој пред походот на Персија задушил многу грчки бунтови. Најпознат е оној во Теба, која Александар и неговата војска ја рушат до темел. Тогаш биле убиени

ни речиси шест илјади Грци во таа област. Останатите побегнале во Атина. Власта во Атина, вчудовидена од силата и од моќта на македонската армија, почнала да му се понижува на Александар Македонски и да ги оправдува неговите походи. Тоа било знак на стравопочит, со цел да се спасат самите себе од копјата на Македонците. Александар имал многу битки против Грците, а една од посериозните била онаа при влегувањето во Персија. Историчарот Артур Вајгал запишал: "Најпосле Грците, опколени од целата македонска војска биле обесхрабени и заклани како добиток, останале живи само две илјади, но и нив ги заробиле..." Зарем Дора Бакојани не ги знае овие историски факти или во знак на немоќ не ѝ останува ништо друго освен само да повторува дека ветото за Македонија ја спасува Грција?